



УДК. 75.052.033.5(497.782)"1595"(049.3)

Мирјана М. МАШНИЌ
МАНАСТИРОТ ОРЕОЕЦ

ISBN 978-9989-131-09-7

Издавач

Национален конзерваторски центар - Скопје
*Едиција Културно-историско наследство на
Република Македонија LIII*
Скопје 2007

192 страници, библиографија, индекс,
резиме на француски и на английски јазик,
графички приказ - 10 табли со цртежи,
70 колор и црно-бели фотографии

Не е посебно оригинално ако се каже дека нашата културна историја изобилува со не-проценливо богатство. Меѓутоа, малкумина знаат дека малите цркви од времето на османлиската власт претставуваат вистинска ризница на културното наследство на Македонија. Во еден изbledен запис испишан на маргините на стара богослужбена книга, најверојатно од XVII век, некој по име непознат калуѓер, покрај другото, забележал: „...нема куќа од која додека е ден не се стигне до некој манастир“. Тоа зборува за нивната бројност и рамномерна рас пространетост.

Познато е дека манастирите биле подигани најчесто на тешко пристапни места во кои постоеле основни услови за живеење на една монашка заедница. Такво е местото на манастирот Ореоец, во близина на Македонски Брод, чија црква посветена на св. Никола била духовен источник и стожер на православното население од тој крај.

Мирјана М. Машниќ, историчар на уметноста, чиј професионален хабитус е заштита на спонциите на културата, во право време напиша монографија за овој уметнички споменик, кој поради лошата состојба можеше лесно да исчезне, што не го дозволија современите конзерватори, и можеше лесно да биде покриен со превезот на заборав и маргинализиран, ако не му беше посветено стручно и научно внимание.

Како што наведува авторака во предговорот на монографијата, потребата од еден поопсежен монографски труд посветен на манастирот Ореоец е поттикнат од вистинските уметнички вредности на овој значаен

споменик од 1595 г., чии стилски и иконографски особености од авторката веќе биле прелиминарно соопштени пред научната јавност. На самиот почеток на книгата е даден пригоден омаж за манастирот Ореоец, кој започнува со констатацијата дека тој не припаѓал на кругот познати големи споменици на сидното сликарство од последната деценија на XVI век и дека во својата четиривековна историја не бил ни најголем, ни најубав, ни најстар ни највлијателен. До височините на ова свето место сраснато со прекрасниот предел на планината Песјак, преку сончевиот зрак волшебно се прелева сребрен отсјај на водите на Велика (Треска). А таму, ни мирис од темјан, ни ле-леави светла на кандила, ни светоотечка молитва на монаси, туку само звук од етерични бои на вечна и безвремена убавина на светителски ликови и ода на големата тајна на не-бо-земната историја што доаѓа од фреските на сидовите.

Следејќи ја научната методологија за овој вид содржина, книгата е поделена во поглавја, кои претставуваат темелна разработка на сите аспекти на животот на манастирот и на неговата уметничка оставнина, пред сè преку сидното сликарство и иконостасните икони.

Даден е најпрвин осврт на црковно-политичките состојби на Балканот во XV и XVI век и на сликарските тенденции и правци во XVI век. Прикажани се културните состојби во Македонија во XV и XVI век и уметничките дострели создавани во тој период. Манастирот Ореоец, како главна тема на книгата се разгледува, најнапред, низ историографските податоци, а потоа и преку лоцирањето

и позиционирањето на манастирот. Следуваат информации за просторниот скlop на некогашниот манастирски комплекс, за архитектурата на црквата и за археолошкиот наод - гроб на еден неидентификуван игумен во наосот. Особено внимание авторката обрнува на остатоците од ктиторскиот натпис, потоа на сидното сликарство и на сликарската тематика во наосот и олтарот, како и на распоредот и описот на фреските. Посебно се разгледува програмата на сводот - Христолошките циклуси и циклусот на Великите празници, Циклусот на Христовите страдања и евангелистите во четирите сегменти меѓу потпорните лакови. Следуваат теми со евхаристолошки содржини во олтарниот простор (Литургиска служба на архиереите на Христос Агнец, Причестување на апостолите, Христос *Imago Pietatis*, Визија на Петар Александриски) и на темите со мистично-символичен карактер во полукружните полиња во наосот и олтарот (Гостољубие Аврамово, Христос Недремано око, Аврамова жртва, Три момчиња во печка огнена). Обработени се одделно маченици во медалjonите под лаковите, претстави на светителите во првата зона на наосот и фасадниот живопис под тремот.

Манастирската црква, како единствениот зачуван објект од некогашниот не многу голем манастирски комплекс, настанала во немирни времиња на османлиската власт, кога на чело на Охридската архиепископија бил устоличен т.н. „црвен“ архиепископ Атанасиј, чие име, изгледа, се споменува во ктиторскиот натпис.

Црквата е посветена на мирливикиот епископ Никола, и тоа на празникот на неговото роѓество - во народот наречен Млад св Никола (се комеморира на истиот ден кога и пренесувањето на моштите на светителот од Мира во Бари, 9/22 мај), што се потврдува со иконографијата од престолната икона на патронот, на која, покрај дојдојсјето на св. Никола е илустрирана и сцената на Рождеството на св. Никола.

Авторката се осврнува на стилските карактеристики на сидното сликарство во кои ги препознава примарните зографи на линотопските сликарски работилници. Според авторката, ореоечките зографи претставуваат продолжен разгранок на веќе потврдената работилница на Никола од Линотопи, кој се потпишал во името на повеќе индивидуални зографски остварувања што го сочинуваат грандиозниот сликарски опус на црквата

Св. Димитриј во вериското село Палатиџија (1568) (Грција). Понатаму, заклучува дека ореоечките мајстори се оформиле на истукствата на костурските, како и на критските зографи (чиј изданок е и грамостјанинот (с. Грамоста) Јован Теодоров изограф, автор на сидното сликарство на Топличкиот манастир Св. Никола и на зачуваните икони од иконостасот на Слепченскиот манастир Св. Јован Продром). Укажува и на некои влијанија што ги направиле беотско-јоанинските работилници врз ореоечките зографи. За сликарите на Ореоец аргументирано е исказано мислење дека „се последните сликари на т.н. колористички израз, чија палета... е во служба на формата и структурата.“

Должно внимание во монографијата му е посветено на оригиналниот иконостас, чии престолни икони, десисен чин, наддверие со Десис, и резбарени царски двери и Голем крст, во суштина претставуваат дела на повеќе автори.

На крајот на оваа научна публикација се дадени заклучни разгледувања и резиме на француски и англиски јазик. Зад педантно систематизираната библиографија и помошниот индекс на имиња следува дециден графички приказ на сликаната програма, чија завршница претставуваат фотографиите во колор.

Со оглед на тоа што клучните цркви од времето на османлиската власт во Македонија сè уште не се монографски обработени, овој труд за неодминливите вредности на манастирот Ореоец вистински ги дополнува знаењата за уметничките текови во регионот и на поширокиот балкански простор.

Рецензент на монографијата е проф. д-р Анета Серафимова, а главен и одговорен уредник проф. д-р Метин Изети, директор на Националниот конзерваторски центар-Скопје, додека излегувањето од печат е финансиски помогнато од Министерството за култура на Република Македонија.

Графичките цртежи на живописот се изработени од Владо Муковски, Коста Качев и Валентина Потеска, а архитектонските цртежи се на Тошо Данески и Дафинка Балабанова. Фотографиите се на Владо Кипријановски, лекторските интервенции се на Јасмина Крстевска, а преводите на резимето на Климентина Хаци-Лега (француски јазик) и на Јасмина Чокревска-Филип (англиски јазик). Коректурата е на Михаил Лопарски, индексот го изготви Вера Гавровска Бојчевска, а компјутерската подготовка на цртежите е на

Владо Кипријановски. Дизајнот – ликовно графичкото опремување е на Стефан Георгиевски.

И така, кон капиталните изданија што излегоа последните години во Македонија - *Каталог на икони од Збиркаата на Музејот на Македонија* од Викторија Поповска Коробар (2004), *Средновековната уметност во Македонија - фрески и икони* од Загорка Расолкоска-Николовска (2004), *Св. Архангели Кучевишки* од Анета Серафимова (2005), *Византиска Маке-*

донаја од Елизабета Димитрова и Зоран Коруновски (2006), *Зборник на студии за средновековната уметност* од академик Цветан Грозданов (2006) - се придржува малата и убаво опремена монографија за манастирот Св. Никола/Ореоец, со што тој стана достапен и познат како на љубителите на древнини, така и на научната јавност.

Вера Гавровска-Бојчевска